

ТАВЛЕ РАКОВСКИ

ИДЕОЛОГИЧНИ ОСНОВИ

на

Н.О.Ф.

Речеркат одржан на I-от
Конгрес на Н.О.Ф.

Издана заједно — Проп
Н.О.Ф.

БИБЛИОТЕКА «НЕПОКОРЕЦ» број 8

ПАВЛЕ РАКОВСКИ –

ИДЕОЛОШКИ ОСНОВИ
НА
Н.О.Ф.

РЕФЕРАТ ОДРЖАН ВО Ј-от КОНГРЕС
НА Н.О.Ф.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ

Ν.Ο.Φ.

Εισήγηση στό 2ο Συνέδριο του Ν.Ο.Φ.

Издава Агит-Проп

Н.О.Ф.

II-от Конгрес на НОФ е еден голем радостен настан за секој еден од нас —за секој македонец— македонка и за сите наши пријатели.

През 1948 год. монархофашизмот ги вложи сите усилија и направи се што му идеше од рака, за да го разбие народно-демократското движење во Гриција—да ги опустоши нашите македонски села—да го уништи нивното македонско население, нашиот народ—сите нас—да помине се под нож и огин како што велеше во своите заповеди до неговите орди и најпосле да ја предвори Гриција во една сигурна воена база за неговите господари, американо-англиските постапувачи на нова војна против Нар. Републики и Сов. Сојуз —против сите народи и светот, кои што се борат за слобода, демократија и мир.

Τό 2ο Συνέδριο του ΝΟΦ είναι ένα μεγάλο γεγονός χαράς για καθένα μας· για κάθε μακεδόνισσα και για δύος τους φίλους μας.

Ό μοναρχοφασισμός στά 1948 έβαλε όλα τα δυνατά του χι' έκανε δη, τι περνούσε από τό χέρι του για νά διαλύσει, τό ΔΣΕ-νά συντρίψει τό λαϊκοδημοχρατικό κίνημα στήν 'Έλλαδα, νά έρημώσει τά μακεδονικά χωριά μας· νά έξολούρέψει τό μακεδόνικο πληθυσμό τους, τό λαό μας, δύλους έμας, νά περάσει τό πάν «διά πυρός και σιδήρου» δηως έλεγε στίς διαταγές του πρι· τις ώρδες του· νά κάνει τέλος τήν 'Έλλαδα σίγουρη πολεμική βάση για τ' αφεντικά του τους άμερικανούς γγλούς υποκινητές του και νούργιου πολέμου έναντια στίς λαϊκές Δημοκρατίες και τή Σοβ. "Ενωση-ένάντια σ' δύους τους λαούς τού κάστρου πού άγωνιζονται για λευτεριή, Δημοχρατία και ειρήνη.

Но, монархофашизмот
си ја скриши муката. И
еве сегашните стотици де-
легати на македонскиот
народ од овој дел на Ма-
кедонија собрани тутка, по
решитејни и по оптимисти
од секој друг пат, учас-
твуваме во II-от Конгрес
на нашата национална ре-
волуционерна организа-
ција НОФ.

Од свој поглед II-от Конгрес на НОФ е еден од значителните резултати на заедничкото борбено старање на грци и македонци, што јасно покажува дека: овоя заедничко старање се овекича со успех—дека од големите борби през 1948 год. ДАГ и општо нашето народство востание излезе уште посилно—дека само монархофашизмот е тој што не успеа и излезе ослабен.

По не е само тсві зна-
чєњето на Н-эт Конгрес
на НОФ. Во р'олуција-
та на V-от пленум на ЦК
на КПГ'која што е рако-
водитељ и организатор
на народната борба, чија

'Αλλ' δι μοναρχοφαυ-
σμός ἔσπασθ τά μούτρα
του. Καί νά, τώρα ἡμεῖς
ἔδω ἔκατοντάδες ἀντιπρό-
σωποι τοῦ μακεδόνικου λα-
οῦ ἀπ' τό τμῆμα τοῦτο δῶ
της Μακεδονίας, πιό ἀπο-
φασιστικοί καὶ πιὸ αἰσιόδο
Εοι ἀπό κάθε ἄλλη φορά,
πέρνουμε μέρος στή δου-
λειά τοῦ 2ον Συνεδρίου
της Ἐθνικῆς Ἐπαναστατι-
κῆς μας δργάνωσης ΝΟΦ.
Κι' ἀπ' αὐτήν τὴν διοψή
το 2ο Συνέδριο τοῦ ΝΟΦ
είναι ἔνα ἀπ' τά σημαντι-
κά ἀποτελέσματα τῆς κοι-
νῆς ἀγωνιστικῆς προτιμά-
θεικῆς ἐλ. ήνων καὶ μακεδο-
νῶν που δειχνεῖ Εκαδαρα
ὅτι: ή κοινή αὐτή Ιτροσπά-
θεια στέφθηκε μ' ἐπιτυχία,
δι τοῦ 1948 ό ΔΣΕ καὶ γενι-
κά ή λαϊκή μας ἐπανάστα-
ση βγήκε ἀκόμα πιό δυνα-
μωμένη, ὅτι ἐκείνος πού
ἀπότυχε κι' ἔξασθενισε εἰ-
νει ύ μοναρχοχαισισμός.

Αλλά δέν είναι αιτή μόνο ή σημασία του Συνεδρίου του ΝΩΦ. Στήν πρίν λίγο καιρό παραχένη μετάριψη σητης δης ύλης ομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, του καιθιδηγήτη και όργιανωτή : σύν λαϊκού

- me

“Во северна Грција македонскиот народ даде се што имаше за борбата и се бори со потполни гeroизам и самопожертвувањост што предизвикват удивление. Не треба да постои никаква сумња, дека како резултат на победата на ДАГ и на Народната револуција, македонскиот народ ќе си го постигне потполно своето национално восгоставување онака како што он си сака.”

После тоа, јасно е, де-
ка Ш-от Конгрес на НОФ
ке сиде Конгрес што ќе
ја прогласи и прокламира неза-
шта најосновна и добив-
ка: Правото на само-през-
делење—првото да си
уредиме како народ и а-
цијат живот и нацата со-
цијална и државна орга-
низација, како што није
си ја сакаме.

Госје тоа, јасно е, дека II-от Конгрес на НОФ ги биле Конгрес за понатамошното борбено раздвижување на нашиот на

ἀγίνα, δις βάζουμε:

«Στή Βόρεια Έλλαδα δ
μακεδονικός (σλαβομακεδό^{νικός}) λαός τυδωσε όλα
για τον άγωνα και πολε-
μά μέ μιά όλοχλήρωση ή-
ρωισμού και αυτοδυσίας
που προκαλούν τό θαυμα-
σμό. Δέν πρέπει νά ύπάρ-
χει καμιά άμφιβολία δτι
σάν αποτέλεσμα της νίκης
του ΔΣΕ, και της λαϊκής ε-
πανάστισης ό μακεδονικος
λαός θη Βρει την πλήρη έν-
νική αποκατάστασή του έ-
τσι οπως τη γέλει ο ιδιος
προσφέροντας σήμερα τό
αίμα του γιά νά την απο-
χτήσει.»

Ἐπειτα ἀπ' αὐτό είναι φτινερό δι τὸ 2ο Συνέδριον τοῦ ΝΟΦ θάναι Συνέδριο διακήρυξης τῆς κατωνύμριες βασικῆς κατάχ:η ὡς μαζ., τῆς κατάχτησης τι. υ δικαιώματος αυτοδιαίθεσίς μαζ., του δικαιωματος νά φτιά- ξουμε σά λαός τη ζωή μαζ και τιν κοινωνική και χρειακή δημάρχη μαζ, δημιουργίας έμεις τη θέλουμε.

Ἐπειτα ἀπ' αὐτό είναι φανερό ότι τό 2ο Συνέδριο τοῦ ΛΥΦΙ σύντι Συνέδριο τῆς παραπέρα μαχητικῆς κινητοποίησης τοῦ Ι.Α.Ο.Ε μας

род в т не раздвоен един- се адиаспастη ένότητα μέ-
стно со грчкиот народ.— ετόν έλληνικό λαο, "θάναι
же биде Кој грес на боен - Συνέδριο πολεμικού συνα-
штрек за нашиот народ. - γερμού τοῦ λαοῦ μαζ, Συ-
— Конгрес за органi зира- νέδριο ὄργάνωσης τῆς Ni-
ње на победата. Бидејки κής. Γιατί μόνο μέ τή νί-
само со победата ќе оси- χης. Гиати μόνο μέ τή νί-
гуриме се што до сега κη θά έξασφαλίσουμε δ, τι
со трлку жергви сме из- μέχρι τώρα και μέ τόσες
војујати, . θεσίες καταχτήσαμε.

И от овој поглед Ш-от Конгрес на НОФ добива едно истинско исто, и скочно значење. Тој станува значителен настап во борбата, воопшто историја на македонската нација која што е водила сурвите и долгогодишните борби за слободен национален живот.

НЕСМЕ НАЦИЈА КОЈА ШТО СЕ ЈАВИ
ВО ИСТОРИЈАТА, КАКО И ДРУГИГЕ НАЦИИ,
КАКО РЕЗУЛТАТ НА ИСТОРИСКИ
РАЗВИТОК И ВО ОПРЕДЕЛЕНА ЕПОХА

Ι. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΘΝΟΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,
ΟΙΟΣ ΚΑΙ Τ' άλλι ΕΘΝΗ, ΣΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΟΧΗ

Македонската нација - нација-е и таа продукт на историски развој. И таа е историски создадена чудска општина. Нејзиното оформува-

Τό μακεδονικό ἔμνος είναι κι' αὐτό προϊόν ιστορικής ἐξέλιξης. Είναι χοινόττιπη ἀνθρώπων ιστορικά διηγοεργημένη. Η διαμόρφωσή των ἀρχῶν με

ье започна со рагањето и разитокот на капитализмот во Балканот. „Процесот на ликвидирањето на феудализмот и на победоносниот подем на капитализмот е исто времено и процес на оформувањето на „лутите во нации“. Нациите се рагат и се разаиват како не пхедна социјалнзација, која што ги изразува класовите интереси на една нова класа — луте — буржуазијата — која што е носител на националните движенија во епохата на капитализм чо што се развива.

Епохата през која што се
риѓа и се развива капита-
лизмот во Балканот—епо-
хата на оформувањето на
нациите во Балканот—за-
почнува кон крајот на
18-от век.

Но познато е, дека о формувањето на нациите не се извршува со истиот темп. Во Балканот на пример, оформувањето на бугарската нација во однос со оформувањето на грчката и српската нација задоцнува, а пак офор-

τή γέννηση καί ἀνάπτυξη
τοῦ καπιταλισμοῦ στά Βαλ-
κάνια. Τό προτέρευ τῆς ἐ-
ξιφάνισης τοῦ φεουδαρχι-
σμοῦ καὶ τῆς νικηφόρας ἀ-
νόδου τοῦ καπιταλισμοῦ
είναι σύγχρονα προτέρευ
διαίρεσης τῶν ἀνθρώπων
σέ ἐννη. Τά ἐννη γεννιοῦ
γται κι' ἀναπύσσονται σάν
ἀναγκαία κοινωνική κατη-
γορία πού ἔκφραζει· τά τα-
Εικά συμφέροντα τῆς και-
νούργισς τάξης ἀνθρώπων,
τῆς μπουρζουαζίας πού ει-
ναι φορέας τῶν ἐννικῶν
κινημάτων στήν ἐποχή τοῦ
ἀναπτυσσόμενου καπιταλι-
σμοῦ.

Ἐποχὴ πού γεννιέται
καὶ ἀναπτύσσεται ὁ καπι-
ταλισμός στά Βαλκάνια, ἡ
ἐποχὴ τῆς δ.ι. ὄρφωσης
τῶν ἔννων στά Βαλκάνια,
ἀρχίζει από τά τέλη τοῦ
18ου αἰώνα.

'Αλλ' είναι γνωστό πώς
ἡ διαμόρθωση τῶν ἐμνῶν
δέ γίνεται μὲ τὸν ἴδιο ρυθ-
μό. Καὶ στά Βαλκάνια ἡ
διαμόρφωση π.χ. τοῦ Βουλ-
γάρου ἔθνους καθυστε-
ρεῖ σέ σχέση μὲ τή διαμόρ-
φωση τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ
τοῦ σερβικοῦ καὶ ί διαμόρ-

мувањето на македонската нација останува уште поназад.

Тоа се должи на различното економско и политичко положение што се создаде таму—на различниот и не рамномерен развиток на капитализмот нешто кое што е закон во развитокот на капитализмот.

II. ИСТОРИСКИТЕ КОРЕНИ НА НАШИОТ ПРОИЗХОД КАКО НАЦИЈА СЕ ШИРАТ ВО СРЕДНОВЕКОВИЕТО

II. ОИ ИСТОРИКЕС РИЗЕС ТИС КАТАГОГНЕ МАС САН ЕТНОС АПЛОНОНТАИ МЕСА СТО МЕСЕОНА

Ако почетокот на оформувањето на македонската нација лежи во крајот на 18-от век, се пак, историските корени на нејзиниот произход се шират во средниот век—од средниот век започнува создавањето на историски предуслови врз кои се базираше процесот на нејзиното оформување.

През 6-от до 7-от век идат, и се настануваат во Македонија "македонците славјани", како што ги вели јеветскиот историк

флорс тог македоничок єзиковиц мешави писмо ажурно по полу.

Аутот храностите се стапи диафоретичк оикономичк хаси по латинк хатасија по ѕијаја ѕирорваше єхеи, стапи диафоретичк, анибомерг јандпту. Ен тог хапиталисмо, првија по ѕијаја єндоц, стапи єзелија тог хапиталисмо.

академикот Николај Державин. Тие се разделени во племиња. Драговиците, Сагудатите, Иринхините се настануваат надвор и близко до гр. Солун и во неговата околина. Струмците во долното и средно течение на река Струма. Брезјациите околу Кичево, Преспа, Прилеп и Велес.

Тие ја создават првата македонска држава, така нареч наја Славунија.

Прави тие меѓу славјаните го примиаат христијанството и идат во контакт со развиената култура на византите.

Во ивната средина Климент Охридски и Наум през 9-от и почетокот на 10-от век, а во продолжение ивните ученици, развиваат една чудна за таа епоха духовноокултурна дејност.

Од нив се создава про чутата славјанска држава на Самуил (през втората половина на 10-от и почетокот на 11-от век.) чии столици се македонски градови и која што ги обединува сите маке-

историја Николај Несторов. Енава хваријемено се фулец. Ои драгобитија, сагудатите, иринхините се настануваат надвор и близко до гр. Солун и во неговата околина. Струмците во долното и средно течение на река Струма. Брезјациите околу Кичево, Преспа, Прилеп и Велес.

Аутоти ѓемијорг ја првото слабијко хратос, таја Слајбонија.

Првото аутоти ја ѓемијорг таја слабијо се дехонтаи таја христијанисмо и ћи єрхонтаи єтси с' єпафја мија таја анаптумрено политисмо таја византинија. Стото перијадија таја ои Климент Охридски и Наум през 9-от и почетокот на 10-от век, а во продолжение ивните ученици, развиваат една чудна за таа епоха духовноокултурна дејност.

Тој є—7о ајанда єрхон таја хаси єгхадијантаи стапи Македонија, ои "македонијес слабијо" ѡпака тог ѕијаја єхеи ѡспријетичк хандпигтија тог

донација славјани.

Меѓу нив е разви и познатото реформистичко движење на богословите кое штоги обедини и ги дигна во борба дури и жените. Вопшто през тој период (10-от и почетокот на 11-от век.) меѓу нив се развива еден чудесен духовен-уметнички разцвет.

Ако некој ги посети средновековните цркви на нашата татковина (во Охрид, Скопје, манастирот Матка, островот Св. Амвросиј-Преспа) не може да не се согласи со големинот советски журналист Иља Ерембург-кој што през 1946 год ја посетил Вардарска Македонија— дека преродувањето (ренесанс) не започнало во заради тука во Македонија.

Верно е дека македонците славјани попаднале през разни времиња под јајремот на бугарските бојари, на византијските Дуки на србските велики шешири, а цели векови батисале под режимот на отоманската империја.

τούς μακεδόνες σλάβονες.

'Ανάμεσά τους φούντωσε και τό γνωστό μεταρρυθμιστικό κίνημα τῶν Μπογιρίων, πού ένωσε και μνητοποίησε σέ αγώνα και τις γυναικες ακίρα. Γενικά οι ανάμεσά τις άναπτύσσεται τήν έποχη ελείνη (100 και ἀρχές 110 αἰώνα) μιά πνευματική καλλιτεχνική ἄνθιση που ἔκπλησσε. 'Αν επισκεφτεῖ κανείς τις μεσαιωνικές ἐκκλησίες τῆς πατρίδας μας, δεσες ἀκόμα σώζονται ('Οχριδα, Σκόπια, μογυστήρι Μάταπ, νησί 'Αγιος Αχιλειος Πιρέσπας) δέ μπορεῖ νά μη συμφωνήσει μέ τή γνώμη τοῦ μεγάλου σοβιετικοῦ συγγραφέα 'Η' ια 'Ἐρεμπουργκ, που τό 1946 ἐπισκέφη τήν Βάρδαρска Македонија, δτι ή ανάγέννηση (Ρενεσάνς) δέν ἀρχιδε στή Δύση, ἀλλ' ἐδώ στή Μακεδονία. 'Αλήθεια είναι δτι οι μακεδόνες σλάβοι πέδαν κατά καιρούς στό ξυγό τῶν βούλγαρων Μπολιάρων, ήτην βυζαντινῶν Δουκῶν, τῶν σέρβων μεγιστάνων και πιώνες ολόκληρους βάλτωσαν στό καθεστώς τῆς Ουσμανικῆς Αύτοκρατορίας.

Верно е дека балканот е раскрасница на патишата од Север кон Југ и од Запад за Исток а Македонија е центар на балканот. Тука се сретнаа през разни времиња луѓе од по различни племиња.

Но секога македонците се покажаа како најсилниот елемент кој што ги асимилираше другите и продолжително се обновуваше и се развиваше. Така кон крајот на 18-от век и почетокот на 19-от век постоеја веќе јасни елементи на една историска јазична општина (беа напечатени книги на македонски јазик) постоеја елементи на една историска и жива духовна и психолошка врска меѓу луѓето. А и географската територија на Македонија ги имаше веќе добиено белезите на национална македонска татковина. Но сето тоа, како што имаме веќе потцртано ги создаде историските предуслови кои што криеја во нив само една можност за да се

'Αλήθεια είναι δτι ή θαλασσική είναι τό κλειδί τῶν δρόμων από Βορρά προς Νότο κι' από Δύση προς Ανατολή κι' ή Μακεδονία είναι τό κέντρο της. 'Εδώ συναντήθηκαν κατά καιρούς λινθρωποι από πιও διαφορετικές φυλές.' Άλλα πάντα οι μακεδόνες σλάβοι άναδείχτηκαν τό ἐπικρατεστερο στοιχείο που άφορετώντας άλλα και διαρκώς άνανεώνυταν και εξελίκιαν ταν. 'Ετσι πρός τό τέλος τοῦ 18ου αιώνα και τις ἀρχές τοῦ 19ου υπήρχαν πιά διοράνερα στοιχεῖα μάς ή στορικής γλωσσικής κοινότητας (βιβλία σέ μακεδόνικη γλώσσαι) ύπερχαν στοιχεία μιᾶς ιστορικής και ζωντανής πνευματικής και ψυχολογικής σύνορειας, τών άνθρωπων. Και ε γεογραφικός χώρος τῆς Μακεδονίας είχε κιόλας πάρει τήν έθνικά χιραχτηριστικά τῆς μακεδόνικης πατρίδας.' Άλλ' δλ' αύτά, δπως έχουμε κιό λας ιονίσει, άποτέλεσμα ιστορικές ποοδηποθέσεις που μόνο μιά δυνατότηται έπουβαν μέσα τους γιά τή γεννηση τοῦ μακεδόνικου έθνου

роди македонската нација. Оваа можност стана дејствителност само кога се појави основниот, определителен фактор-економското единство, кое што се создаде со развитокот на производствените и слободните среќства-со развитокот на трговијата...

III. НОФ—ОРГАНИЗИРАЈКИ И РАКОВОДЕЈКИ ЈА СЕГАШНАТА БОРБА, КОЈА ШТО НАШИОТ НАРОД ВОДИ РАМО ДО РАМО СО ГЕРОЈСКИ СТИЛ, ГРЧКИ НАРОД, СТАВА НАСЛЕДНИК И ПРОДОЛЖИТЕЛ НА НАЈАРНите НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНИ БОРБЕНИ ТРАДИЦИИ ВООПШТО НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД.

III. ΤΟ ΝΟΦ ΟΡΓΑΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ^{*} ΚΑΘΟΔΗΓΟΝΤΑΣ ΓΟΝ ΤΩΡΙΝΟ ΑΙΓΑΝΑ, ΠΟΥ Ο ΑΟΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΤΙΚΟΝ ΑΓΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

1. Први форми на борбата.

Во процесот на економскиот и духовен развиток, во процесот на оформувањето и зацврстувањето на нацијата остро проникна проблемот на нејзиното слободување

'Η δυνατότητα αύτή γίνεται πραγματικότητα μόνο αφού έμφανίστηκε κι' ό βασικός καθοριστικός παράγοντας, ή οικονομική ένότητα; που δημιουργήθηκε με την άναπτυξη των μεσων παραγωγής και συχοινωνίας, με την άναπτυξη του έμπορίου.

1. Πρώτες μορφές πάλης

Στό προτσές της οικονομίας και πνευματικής άναπτυξης, στό προτσές της διαιρόρρωσης και δυναμώματος του ξύνους, όξύτατο προβάλλει τό πρόβλημα της απελευθέρωσής του, τό πρό

проблемот за создавање на услови за понатамошниот нејзин развиток.

Како прва форма на борба за оваа цел е конкуренцијата во пазарот. Соперник е грката буржуазија (појавувањето на турска буржуазија мину уште ке задоцни). Но за кусо време оваа конкуренција добива и форма на борба против патриархијата и фанариотите, против грчкогласната црковна аристократија за исфрлувањето на духовното робство.

Црковните власти на вишето грчко духовенство, овој орган на султанскиот деспотизам, са многуте и разновидни привилегии, беа една вистинска држава во држава. А нивното духовно господство над славјаните беше едно стредство за тешка над нив материјална експлоатација. Во борбата, ко а што заврши успешно, на чело се навоѓа посилната бугарска буржуазија. Борбата е заедничка против

βή ημα τῆς δημιουργίας αυτῶν για τὴν παραπέρα ἀνάπτυξή του.

Σάν πρώτη μοδονή πάλης για τόν σκοπό, ό ό ανταγωνισμός στήν αγορά. 'Αντίπαλος είναι ή έλληνική μπουρζουαζία. (Η έμφανιση της τούρκικης ό ό αργίσει πολύ ακόμα): Γρήγορα άμως δ' ανταγωνισμός αυτός πέρνει και τή μορφή άγωνα έναντι του πατριαρχείο και τους φυναριώτες, έναντι κυρίων στήν έλληνόφωνη έκκλησια στική αριστοχρατία, για τήν απτίναξη της πνευματικής σχλαβιάς.

Οι έκκλησιαστικές άρχες της αριστοκρατίας αύτης, τό δργανοι αυτές του σουλτανικού δεσποτισμού, με τά πολλά και ποικιλά, προνόμια τους ήταν σωστό κράτος έν κράτει.

Και ή πνευματική κυριαρχία πάνω στούς σλάβοινς γνωνταν ένα μέσο βαρειάς υλικής έκμετάλλευσής τους.

Στόν άγωνα τούτο, που και πάλης σέ νίκη, ήγειται ή τιό ισχυρή βουλγαρική μπουρζουαζία. Είναι ό όγωνας κοινός έναντι του κοινό έχθρο και δέ φαίνον

општиот враг и уште не се гледаат белезите на видо оцедено македонско движење. Но се пак тоа постои. И кога Егзархијата (1871 год.) станува орган на агресивната политика на буржуазната клика во Бугарија за тежест на Македонија, тогаш македонското ослободително движење се свртува и против неа...

2. Восходот на
ослободителното
движение. Основу-
ващо на ВМРФ.

Во сето свое национал-
но величие македонското
ослободително движење
се јавува кон крајот на
16.от век, кога се созда-
де Гоце— Делчевата
ВМРО (1893 год.) И го
поставува решењето на
проблемот за ослободу-
вањето на Македонија на
спроти и против стемежи-
те и плановите кон што
ги има за сметка на Ма-
кедонија реакционерните
клики во Бугарија, Грци-
ја, Србија и Руманија.

Борбата на ВМРО е тешка и многуфронтова: Тази води не само про-
сия.

ταί δάχόμα τά χαραχτηριστικά, ένδος ξεχωριστού μαχεδόνικου κινήματος. Όστρόσο αύτό ύπαρχει. Κι' δταν, ή 'Εξαρχία (1871) γίνεται δργανα της έπιταχτικής πολιτικής της μπουρζουάδικης κλίκας στή Βουλγαρία σέ βάρος της Μαχεδονίας, τό μαχεδόνικ, άπειλευθερωτικό κινημα στρέφεται και έ νάντια της.

2. Ἀνοδος τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος. Τίδυση τῆς Β. Μ. Ρ. Ο.

νοί λλο του τό έθνικό με γαλείο παρουσιάζεται τό μακεδόνικο άπελευθερωτικό χίνημα στά τέλη του 19ου αιώνα μέ την ιδρυση της ΒΜΡΟ του Γκότσε Ντέλ τσεφ (1893). Και θέτει τή λύση του προβλήματος της άπελευθερωσης της Μακεδονίας παρά και έναντια στις έπιδιώξεις και τα σχέδια πούχων δέ βίρος της Μακεδονίας οι άντιδραστικές χλίκες στη Βουλγαρία, Έλλάδα, Σερβία και Ρουμανία.

Ο άγώνας τῆς ΒΜΠΟ
είναι δύσκολης, Είναι
πολυμέτωπος: Οχι μό

тв турскиот завоевател но и против сите овие грабителски клики. Преплетени во империалисти чката игра на великиве сили за да го раскинат

“Великиот болен на Во спор,” сите овие клики, како органи на една или на друга од големите им ли, се натпреваруваа која најнапред да ја граби Македонија.

Сиот 19-ов век речи си имаше поминкото со огромни усилија и разходи кои што кликивше ги бршеја за "културно просветна" дејност во Македонија. Постројвале училишта и цркви, праќаа учители и попови и други агенти да го изродат македонското движење и да го асимилираат народот секоја за нејзина смектка.

Но при сего тоа, кон-
крајот на овој век, маке-
донското движење се ја-
здува силно и добро ор-
ганизирано.

3. Буржуазната слика во Вугарија најопасниот вепријател на ма-

νο ἐνάντια στόν τοῦρχο
καταγητήριον ἀλλά κι' ἐνάντια
σ'. ὅλες πάτερ τις ἀρπαχτι-
κές χλίκες. Μπλεγμές, ες
στό ιμι.εριπλιστικό παιχνί-
δι τῶν μεγάλων δυνάμεων
νά διμερείσουν τὸν «μέγιστην
ἀσθενή τοῦ Βοσπόρου», ὁ-
λες αἵτες οἱ χλίκες δυνα-
γωνίζονται σαν δργιανα
τῆς μι σ ή της ἀλλης μεγά-
λης δύναμης, ποιάνα πρωταρ
τάξει τή Μακεδονία.

Σχεδόν ολος δ 1915 αι-
ώνος είχε περάσει μέ τερά-
στιες προσπάθειες κι' έξιδα
ποικιλαντικά γιά «έγπολιτι-
στική» δράση στη Μακεδο-
νία. Έχτιζαν σχολειά κι' έκ-
κλησιές, έστελναν δασκά-
λινς και πατάδες κι' ίλ-
λους πράχτορες γιά να έχ-
ρυλίσουν τό μπ' εδόνικο
κίνημα και άρυψ οιώσοιν
ό λαό ή κάθε μιά της
γιά λογαριασμό της. Και
ταρ' όλα αύτά, στό τ-
ας του αιώνα αύτου, τό
μακεδόνικο κίνημα παρου-
σιά; ετει θυντιτό και καιλά
φργανωμένο.

3. Ἡ μπουρζούσαδι-
η χλίχαστή Βούλ-
γαρία ὡπιδέπικιν
υνος; ἔχθρος, τοῦ

к едэнски от народ.

Со испраќањето на мно губурожни вооружени банди се мачеа да го угаснат движењето насиљствено. Особено врховиските банди често пати организираат лажовни, провокаторски бунтови со цел да ги разбијат револуционерните сили на македонскиот народ—изложувајки го на големи материјални и човешки загуби, крајшаки му ја со тоа верата во револуцијата.

Движењето претрпуша загуби но тоа се и растеше.

Буржуазната клика во Бугарија се истакна во најопасен непријател на македонскиот народ со тоа дека таа најпосле успеа да навлезат чејзиците агенти врховисти во раководството на движение то и да го удри—да го ослаби от внатре. Револуцијата на Илинден (1903 год.) стануе пред време, не десвјално организиран, без наоружено то участие на сите орга-

16

μακεδόνικον λαοῦ

Μέ τίς πολλές ἐνοπλες συμμορίες πόδυ ἔστελναν προσπαθοῦσαι· νά τό πνι- ξουν βίαια. Ἰδιαίτερα οι βαρχοβίστικες συμμορίες δργάνωνται συχνά ψεύτι- κες, προβοκατόρικες ἐξεγέρ- σεις μέ σκοπό νά τσακί- σουν τίς ἐπαναστατικές δυνάμεις τοῦ μακεδόνος ικου λαοῦ, ἐκθέτοντάς τον σέ μεγάλες ύλικες. κι' ἀνθρώ- πινες ζημιές, σπάνοντάς του τήν πίστη στήν ἐπαν- σταση.

Τό κίνημα πάθαινε. ζημιές, ἀλλά ὅλο καὶ δυνάμωνε. Ἡ μπουρζουάδικη χλίκα στή Βουλγαρία ἀ α εἰχῆκε ὁ πιό ἐπικίνδυνος, ἐχθρός τοῦ μακεδόνικου λαοῦ, γιτί στό τέλος πέτυχε νά μπάσει τούς, πράχτορές της βορχοβίστες μέσα στὴν ἡγεσία τουῦ κινήματος καὶ νά τό χτεπήσει, νά τό ἔξασθενήσει ἀπό μέσα. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Ήλιντεν (1903) γίνεται πρώωρα, ὥχι καλά ὄργανωμένη, χωρίς τὴν ἐνοπλη συμμετοχή ὄλων τῶν δραγμώσεων, δέν είναι παραποταμέοντος. "Ετσι παρ' ὅλο τὸν ἡρωϊσμό τοῦ τηγματος τοῦ λιποῦ ποι

ни земии, та^и не е семаке ἐπαναστάτησε, το^ι τούρ
донска.

Така впреки героизмот на востаналиот дел од народот, турците ја удавија во крв револуцијата.

4. Распарчување на Македонија

Но подоцно (1912 год.) турците беа прибудени да ја напуштат Македонија. Но таа, за искреќа, не поднатискот на оружјето на македонскиот народ.

Крајот на првата светска војна (1913 год.) ја остана вува Македонија разделе на меѓу-реакционските клики кои што владееја во Бугарија, Грција и Србија.

Овое распарчување беше еден страшен удар за економијата на земјата и за животот на македонската нација. Трије делови започнуват веќе да живеат еден одделен живот а народот стапува жергва на една сверска политика на физичко истребување и асимилирање што систематски и охотно го реализираат сега веќе тројцата грабители. Во Бугарија

ἐπαναστάτησε, τὸν τούρ
κοι τὴν πνίξαντε στό^{το}
σίμα.

4. Διαμελισμοί της Μακεδονίας.

Οι τούρκοι δύμας άργητε
ρα (1912). ύποχρεώθηκαν
νά έγκαταλείψουν τή Μα-
χεδονία. 'Αλλ' δχι, ατυ-
χῶς, απ'τά δπλα τοῦ μικε-
δόνικου λαοῦ, Τό τέλος
τοῦ Ιου παγκόσμιου πολέμ-
μου (1918), δπώς καί τώ τέ
λος τῶν Βαλκανικῶν πο-
λέμων γωρίτερα (1913), α-
φίνει τή Μαχεδονία μοιρα-
σμένη στις άντιδραστικές
κλίκες πού κυβερνούσσιν
τήν Βουλγαρία, 'Ελλάδα
καί Σερβία.

Τόχορμάτιας μπ αύτό είναι φοβερό χτύπημα την οικονομία της χώρας; και ιστό ζωντανό χορμή του μακεδόνες; Και έθνους. Τά τρία χορμάτια αρχιζουν πιά μιά χωριστή; Ζωή. Κιόλας γίνεται θέμα μιᾶς θηριώδικης πολιτείας φυσικής έξοντωσης και αφομοίωσης, που τώρα οι τρεις αρπαγες πραγματοποιούν συστήματική και ανετα. Στή Βουλγαρία ήξον τώνεται αμειλιχτα και δένεται.

се кој што покажува дека се осека и мисли како македонец се уништува бешмилостно. Исто така во Србија и во Грција македонците немат право за никаков апсолутни македонски израз. Тие се должни да се срѓи се до лжни да се е грци. И да ги врати се учат и да мислат српски, да говорат, да се читат и да мислат грчки. Кој од нас тука не ги памти казните, рециновото масло и бојот што го јадеше секој што мајко, ке речеше на него вата мајка? Затворите и пустите острови, насилиственото сабирење во вечерните училишта исто така се едно средство на рационалската клика во Грција за да ја оствари нејзината асимилаторска политика и над белите сите уште бабички и дедовци македонци.

5. Буржуазната клика во Грција—најсверскиот непријател на македонскиот народ.

Буржуазната клика во
бесм.

πού φαγερώνει πώς αισθά νέται καί σκέφτεται σά μα κεδόνας. Στή Σερβία και στήν Έλλάδα έπίσης οι μα κεδ νες δέν έχουν δικαιώμα γιά καρμιά απόλυτως μακεδονική έκδηλωση. Όφειλουν νά είναι σέρβοι, ώφειλουν νά είναι έλληνες και νά μιλούν, νά μορφώνται και νά σκέφτωνται σέρβικα, νά μιλούν, νά μορφώνονται και νά σκέφτωνται έλληνικά.

Ποιός από μας έδω δέν θυμάται τά πρόστιμα, τό ρετσινόλαδο και τό ξύλο που τρωγε ό καθένας έπειδή μάικο θάλεγε τή μητέρα του: οι φυλαχές και τά ξερονήσια, οι βίσιες συγκεν τρώσεις στά νυχτερινά. σχο λειά είναι έπίσης μέσο γιά τίν πραγματοποίηση τής α φυμοιωτικής πολιτικής τής έλληνικής αντίδρασης και πάνω στίς ασπρομάλλες γρηές και γέρους άκομα μακεδόνες,

5. Η μπουρζουσική δι κη χλίκα στήν Έλ λάδα ό πιό θηριώ δης έχθρος τού μα κεδόνικου λαοῦ.

Η μπουρζουσική χλίκα

Грција се покажа најсверскиот непријател на македонскиот народ бидејќи употреби со нечевена претстапност и "нож и огин" за да го постигне саканото изменение на етнолошкиот состав во овој деј на Македонија. През балканските војни (1912-1913 год.) напредувајќи кон југ тајка грчката војска даде огин на "бугарите". Беа уништени македонски села и градови. Родниот јазик напр. на великиот син на Македонија Гоце Делчев гр. Кукуш и неговата околија се преврнаа во урнатини.. Десетки ильади куки беа изгорени. Ильади луѓе беа отепани. Пре ку 100.000 оставајќи се што имаа беа депатрирали. Без никога да затихнат во битност, прогоните се јавуваат през разни периоди особено силни—како природна стихија. Вакви масовни депатрации имаме пак през 1922-1923 год. (слогодбата Молоз-Кафандарис е еден официјален документ кој што покажува дека

στήν Έλλαδα αναδείχτησε διπό θηριώδικος έχθρος τού μακεδονικού λαοῦ, γιατί με ανήχουστη έγκληματι κότητα προσπάθησε και «διά πυρός και σιδήρου» αλλά μα νά πετίχει τήν αλλοίωση πουθελε στήν ένο λογική σύνθεση τουτου τού κομματιού τής Μακεδонијας. Στούς Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) πρελαύνυντας πρός τά έδω ο έλληνικός στρατός έβιλε φωτιά στοις «βουλγάρους». Μακεδόνικες πόλεις κοι χωριά και αστραφήκαν. Ή ιδιαίτερη πατρίδα π.χ. τού με γάλου γιού τής Μακεδονίας Γκότσε Ντέλτσεφ τό Κούκους (Κιλκίς) και τά περιχωρά του έγιναν έρειπια. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια κάηκαν. Χιλιάδες ανθρωποι θανατώθηκαν. Πανω από έκατό χιλιάδες έχπατρίστηκαν έγκαταλείποντας τό πάν. χωρές στήν πραγματικότητα νά στρατούν ποτέ, οι διωγμοί παρουσιάζονται κατά περιόδους έξαιρετικά έντονοι. Σά θεομηνίες Έτσι μεγάλους έχπατρισμούς έχουμε πάλι το 19.2-1925. (Τό σύμφωνο Μόλωφ—Καφαντάρης

двете реакционски влади во Софија и Атина го употребуваа македонскиот народ како размена стока.) И во последно време имаме такви масовни депатации после 1945 год. до денес.

Така стотици ильади луѓе изгонети од татковината живеат сега по сите краишта на светот: Европа, Австралија, Америка и т.н...

6. Пов восход на
ослободителното
движение. Рабо-
тничката класа и
нејзиниот полити-
чки и револуцио-
нен ~~анан~~ гард Ком-
Партиите во Буга-
рија, Грција, Југо-
славија сестрано
му поможуват на
македонски огна-
род.

Но, македонскиот народ не загина. Неговата жизненост за отпор се покажа посилна од сите испитнија. После и зреме то веќе од порано работеше за него. Во Бугарија, Србија и Грција полека—полела растеше и се за-

είναι έπισημο ντροκόυμέντο που δείχνει πώς οι δυο αι- τιδραστικές χυβερνήσεις τεξ- Σόφιας και της Αθήνας χρησιμοποιήσαν τό μακεδό- νικο λαό σάν άνταλλάξιμο έμπόρευμα). Και τελευταία μετά τό 1945 ώστα σήμερα.

Ἐτσι τώρα ἔκαποντάδες
χιλιάδες ἀνθρωποι διωγμέ-
νοι ἀπ' τήν πατρίδα ζῶντες
στά πέρατα τοῦ Φόρου:
Βουλγαρίσ, Αύστροσλία, Ε-
νωμένες πολιτείες κλπ.

Θ.-Καίνούργια ἀνοδος του ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος. Ήργατική τάξη καὶ ἡ πολιτική κι' ἐπαναστατική της πρωτόπορεία τά Κ.Κ. στή Βουλγαρία, Ἐλλάδα, Γιουγκοσλαβία βοηθοῦν ὀλόπλευρα τό μακεδόνικο λαό.

'Αλλ' ὁ μακεδόνικος λαός δέ χάρηκε. Ή ζωτικότικά του γιά αντίσταση λποδείχτηκε άνωτερη μπ' δλες τίς δοκιμασίες. 'Επειτα κι' ὁ χρόνος άπό νωρίτερα δούλευε πιά γι' αὐτόν. Στή Βουλγαρία, Έλλαδα και Σερβία

цирстуеше новата класа
луѓе - граѓаните кла-
са и нејзиниот политички
револуционен авангард
комунистичките партии.
Во Ком—Партиите поро-
бениот македонски народ
најде еден способен бра-
нител и ракогоодител на
неговите борби за на-
ционална слобода. И
кога после нападот на
хитлериска Германија и
фашистичка Италија, пред-
тестваното од петоколо-
нашите клики—влади во
Соја, Атија и Белград
и д' зертерството или се-
јузот со нападателите на
стагопартискиот буржу-
аски политички свет во
Бугарија, Грција и Србија
ги унаредија и ги изди-
гнаа Ком—Партиите ка-
то првогорци во борби-
те на народите за нацио-
нална слобода и сеџја-
лни права—кога билкан-
ските комунисти верни
на народното д'ло вле-
гоа на чејо и го улеснаа
процецот на дважејзата
кои напред, македонски
от народ на чејо со на-
говите најдобри синови
и керки—македонските

σιγά-σιγά μεγάλωνε, και
ισχυροτοιούνταν ή καινούρ
για τάξη ἀνθρώπων, ή ἐρ-
γατική τάξη και ή πολιτι-
κή εἰς αναστατική της πρω-
τοπορεία, τα Κ.Κ. Στέ. Κ.Κ.
βρήκε ό υπόδοσις μακεδό-
νικος λαός έναν Ικανό ὑ-
περαισπιστη και καθοδηγητή
τῶν ἄγώνων του για ἐθνι-
κή λευτεριά. Κι' δταν, μετά
τήν ἐπίθεση τῆς χιτλερικῆς
Γερμανίας και τῆς φασιστι-
κῆς Ιταλίας ή προδοσίας απ'
τις 5-κες χλίκες... χυβερνι-
σεις τῆς Σόφιας, ... Αδήνας,
Βελιγραδίου και ή λιποτα-
ξία ή ή συμμαχ α μέ τους έ
πιδρομείς τού παληοχομμα-
χού μπουρζουάδικου πολι-
τικού κόστου στή Βουλγα-
ρία, 'Ελληνδα, Σερβία προώ-
θησαν κι' ἀνέδειξαν τά Κ.Κ
πρωταγωνιστές τείν ἄγω-
νη τῶν λαῶν γ.ά. ἐθνική
λευτεριά και κοινωνική δι-
ναιοσύνη, κι' οἵσαν οι βαλκά-
νιι κι μμ. ενιωτές, πιστοί
σήν ύπότεση τιῦ λαποῦ βρέ-
θησαν ἐπι κεφαλῆς και δι-
ευκ λυγαν τείν κίνηση τῶν
κιν.μάτων πρώς τιὲ μπρὸς,
ό Μακεδονικος λαϊς μ' ἐπι-
χεραλμής τά θικά του καὶ ύ
τερη παιδιά και χωρίσω,
τούς Μακεδόνες χομμουνι-

комунисти, влегуваа во борба рамо до рамо со братските народи и Бугарија, Грција и Југославија. Благодарејќи на све тончностите поседи на славната Црвена Армија на советските народи, благодарејќи на заедничката им со останатите народи борба, македонскиот народ од Вардарска и Пиринска Македонија ја постигна својата слобода и за секогаш се спаси од реакциониските капиталистички клика. А ние тутка...

Ние тута ја продолжујаме борбата заедно со грчкиот народ против новата англиска и сега американска окупација и нивниот слуга монархофашизмбт.

7. Нашата борба с етап правдата.

Но и ние тука во заедничката борба и со нашата борба, со помошта и ръчоютството на партията на учените во

Грција—КП'—го има не веќе извојувачко начето рамното газие кое се узакони преку законодавшто-

στέγης, μπαίνει στόν - αγώνα δίπλα στρύς.. ἀδελφικούς λσούς της Βουλγαρίας, Ἐλλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Χάρις στις κοσμοϊστορικές νίκεις του ἐνδοξου Κόκκινου Στρατοῦ τῶν λαῶν τῆς Σ.Εχάρις στόν χοινό μέ τοις ἀλλούς λαούς ἀγώνα του, δ Μακεδονικός λαός στή μα κεδυνία τοῦ Πίριν και Βαρδαριοῦ ἀπόχτησε τή λευ τεριά του και μιά γιά πάν τα τήν ἀπολύτρωσή του ἀπό τίς πλουτοκρατικές κλι κες. Και στήν Ἑλλάδα, ἐ μεις ἐδῶ... ἐμεις 'μέ τόν Ἑλληνικό λαό συνεχίζου με τόν ἀγώνα στή νέα ἀγγλική και τώρα ἀμερι κάνικη κατοχή και τόν ύ πηρέτη τους μοναρχορεσι μρό.

7. Ο ἀγώνας μας
δικαιώνεται.

'Αλλά και μεις ἐδῶ στόν
κοινό ἀγῶνα και μέ τόν
ἀγῶνα μας μέ τη βοήθεια
και καθοδήγηση τοῦ κόμ-
μπιτος τῶν καταπιεζομένων
στήν Ἐλάδα, τό ΚΚΕ, ἐ-
χουμε κιύλας καταγγίζει
τήν ἑθνική μας ιδοτιμία
που βρήκε τή νομική του

то дело на Врховниот Штаб и на Прив. Дем. Влада и кое се приложуе во животот во слободните територии. Ние веќе македонците од слободните области живееме во социјална политичка и национална рамноправност со грчкиот народ. Имаме наша борбена организација, нашата национална револуционска организација НОФ, која што ја ръководи и штага борба. Општото собрание, како највиша власт и вародните Одбори во нашите села командуват со селскиот имот (шуми, пасишта, нивје и т. н.) и општо со сите селски прашања. Во овие р. боти не им се меша веќе никаква банка, шумар или цандар. Со нашите Нар. судови ги решаваме сите створени меѓу нас без буржуазни судии, цандари и кожодер и адвокати. Беа створени и пак ќе се отворат наши македонски училишта, со наши учители штом се ћрат нашите деца. Македонски весници и списа-

κατοχύρωση στὸ νομίνετις
κὸ ἔργο τοῦ ΓΑ κτί. τὸς
ΠΔΚ καὶ στὶς ἐλεύθερες
περιοχές ἐφτιμόζεται στὴ
Λαή. Ἐμεῖς οἱ μακεδόνες;
στὶς ἀπελευθερωμένες πε-
ροχές ζοῦμε πιά σέ χοινω
νική, πολιτική καὶ ἐθνική
ἰσοτιμία μὲ τὸν ἐλληνικό
λαό. Ἐχοιμε δική μας αρ-
χητική ὄργανωση, τὴν ἐθ-
νική μας ἐπαναστατική ὄρ-
γάνωση ΝΟΦ πού καθιόθη
γει τὸν ἀγώνας μας. Ἡ Γε-
νικὴ Συνέλευση σιν ἀνώ-
τερον ἀρχή, καὶ τὰ Λαϊκά
Συμβούλια στά χωριά μας-
διωχειρίζονται τὴν χοινω-
τική περιουσία (δάση, βο-
σκοτόπια, χωράφια κλπ)
καὶ γενικά χειρίζονται τὰ
χοινωτικά ζητήματα. Καμ-
μιά τράπεζα καὶ χανένας
διασονόρος η χωροφύλακας
δέν ἀνακατείνονται πις σ'
αὐτές τις ὁ λόγος. Μέ τα
Λαϊκά μας δικαστικα λύ-
νουμε σχεδόν δῆλες τις δια-
φορές μεταξύ μας χωρίς
ἀστούς διειπέτες, χωροφύ-
λακες καὶ γδύρτες δικηγό-
ρους. Δικά μας μακεδόνι-
κα σχολειά μὲ δικούς μας
δισκελούς ἀνοίξειν καὶ πά-
λι ς' ἀνυιζουν μόλις ἐλ-
θουν τὰ παιδιά. Μακεδ νι-

нија: "Непокретен.—оргач на Гл. Одбор на НОФ, "Нова Македонка,—списание-орган на АФЖ и "Билтен, информативен орган на НОФ и брошуруки се печатат во ильадници приведени во и ша-да во наша печатница. Општо нашиот народ зборува слободно и чист на мачин јазик, македонските бабички в црквата на гробишта слободно ги редат умрените на нашиот мачин јазик. Не постои веќе или остана само како лош спомен на стравот од шпиунот или џандарот што подслушуваше во завојот на улицата или под пенџера вечерта. И еве сега во II-о наш Конгрес ја прекламуваме пред сиот свет и во вита наша најосновната придобива—поидобивката на правото за самоопределение, правото да си го организираме нашиот македонски државен и национален живот како што ние си сакаме.

κες ημείδες και περιοδικά:
δικά: «Νεπόχορεν»-δργανό
του ΚΣ του ΝΟΦ, «Νόβα
Μακεντόνκα», περιοδικό δργα-
νό του ΑΦΖ και «Μπιλ-
τεν»-ειδησεογραφικό δργα-
νό του ΝΟΙΠ, ἀλλ' ακόμα
και μπροστούρες τυπώνονται
σέ χιλιάδες ἀντίτυπα σέ δικό¹
τα: γάλιστα Γιώργος μας τυ: •
ριψείρ. Ό λαυρις μας γενικά
έλευθερα μιλάει και τραγουδάει
στή γλώσσα του κι' οι
μακεδόνισσες γρηγούλες στήν
έκκλησιά, στά μνήματα έ-
λευθερα μοιρολογούν τους
πεθαμένους στή μητρική
τους γλώσσα. Έλειψε πιά
η ἐμεινε σάν κακή ἀνάμνη
ση μένο ό φόβος του χα-
φιέ ή του χωροφύλακα ποιή
κρυψάκουγε στή γωνιά ή
κάτω απ' τό παράθυρο το
βράδυ. Και νά τιμρα εδώ
στό 2, Συνέδριο μας δια-
κηρύττουμε μπροστά σ' δι-
λο τόν κόσμο και τήν και-
νούργια βασική κατάχτησή
μας, τήν κατάχτηση τού δι-
καιώματος τῆς αὐτοδιάλεσής
μας, τού δικαιώματος νά
φτιάξουμε τή μακεδόνική
κρατική μας και έντική
ζωή υπας ἐμεῖς τή θέλουμε.

Iv.—НИЕ СЕ БОРИМЕ И ЗА ЛИКВИДИРАЊЕТО
НА СЕКОЈА ОПШТЕСТВЕНА ЕКОНОМСКА,
ПОЛИТИЧКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА—НИЕ СЕ
БОРИМЕ ЗА СОЦИЈАЛНО, ЕКОНОМСКО
И ПОЛИТИЧКО ОСЛСБОДУВАЊЕ СЕ БОРИМЕ
ЗА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ΙΥ.—ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.—ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ—
ΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Сосем јасно е дека ние
че се боиме рапо до ра-
мо со братскиот грчки на-
ред само за нашето наци-
онално ослободување и
востоставување.

1. Ние се бориме и за пре-
кинуващето на секаква оп-
штествена, економска, по-
литичка експлоатација—
за општествено, економ-
ско, политичко ослободу-
вање.

Демократија со потпал
вачи на нова војна во вла
ста, со плутократи што
живеат од настојната пот
—демократија каде произ
водственоста на трудогно
с с беззработница—каде у-
саврше сгрувајќи го на про
изврдствените среќија

Είναι έντελος εύκολονότιο διά δέν πολεμῶντες δίπλα στόν ἀδερφικό ἐλληνικό λαό μόνο για τὴν ἔντινη μας ἀπελευθέρωση κι' ἀποκατάσταση.

Ποικεράμε καὶ γιὰ τὴν ιπ-
τάργηση κάθε κοινωνικῆς
οἰκονομικῆς, πολιτικῆς ἐξ-
μετάλλευσης, γιαί τὴν κοι-
νωνική, οἰκονομική, πολιτι-
κή ἀπελευθέρωση.

Δημοκριτία μέν ύποκινη-
τές νέων πολέμων στήν
έξουσία, μέ πλουτοχρήτες
πού ἔποιν ἀπό τὸν ἴδρυ
τοῦ λαοῦ, Δημοκρατίαι ο-
που ἡ παραγωγικότηται
τῆς διοικείας φέρνει ινερ-
γία, οπου ἡ τελείωσις
τῶν μέσων παραγωγῆς
φέρνει μεγαλύτερη ἔκπε-

носи поголема експлоатација, мизерија, каде се култивизира омразата и расите предрасудоци—каде слобода на печат значи култивизирање на шовинизмот и пропаганди за нови војни—демократија која со малку зборови означува терор и експлатација над народот—това е демократија на една група само плутократи, кои што ги има во секоја капиталистичка земја. Нивните слободи таа ги закрилува. Служки на нивните интереси. Није не сакаме таква демократија. Ни ту није ниту грчкиот народ. Ете и за това се бориме!

Инема нија таа сумњадека како резултат на заедничката наша победа ќе биде урнувањето на угнетувачкиот експлоататорски режим на капиталистичката "демократија".

Ние сакаме демократија без потпалвачи на нова војна, без капиталисти. Демократија каде производствената на трудот и усаварците е иствувањето на

тјалееност и економија, доку халлиергите се тој мисос и ои фулетически прокаталгии, доку елеундрија тупуи симаини халлиергииа сабвилнишмо и пропаганди за нови војни—демократија која со малку зборови означува терор и експлатација над народот—това е демократија на една група само плутократи, кои што ги има во секоја капиталистичка земја. Нивните слободи таа ги закрилува. Служки на нивните интереси. Није не сакаме таква демократија. Ни ту није ниту грчкиот народ. Ете и за това се бориме...

Емејс једлоуме демократија харис јупокинетес невон поглеман, харис капиталистес. Демократија доку и парагважикотета тјес доселенци и тел. еиопонији

производствените средства ќе го направат народниот живот побогат и поуходе. Каде вместо омраза ќе се култивира пријателството и солидарноста кон другите народи—каде што слобода на печатот значи култивизирање на интернационализмот и пропаганда за мир—каде народот со најдобриите свои синови ја држи властта во своите раце. Оваа е Демократија на широките народни маси—онаа е Народна Демократија. Таа ги закрилува народните слободи. Служки на народните интереси. Таква демократија сакаме и не. И није и грчки от народ. Ете и за тоа се бориме...

Инема никаква сумна дека како резултат на здравичката наша победа ќе биде основувањето на слободниот народен рејон и на народната власт и на Н. Демократија.

твн мёдови парагважигији ваканови пио плуусиа каси да вети ти ѕаји туу лаоу, доку анти тој мисос халлиергите и филла каси и аллелеггуне прос тоуи аллоус лаоу. доку и єлеундерија тупуи симаини халлиергииа диеунисмо и пропаганди за јире, вада гиа єирји, доку и лаоу мё таа халутери туу паидиа хратати тији єесусиа сија херја туу. Енваи айтји дешократија тији платијас мажас туу лаоу, енваи Лакији Демократија. Тији лаїхес єлеундеријес хатохурувните. Таа лаїхака думфиронта єесупрети. Тији дешократија једлоуме јемејс. Кади мес каси и ѡ јелленихос лаоу. Над, каси гиа айтјо поглемаш. Кади ѡен јупархеи хармија ѡјривија погас сан ѡјотелеси тији харнијес невон маја и єгхии. друси туу леунтероу лакијоу хатеуетијо, тији єесусији туу лаоу каси тији А. Демократија.

VI. НИЕ СМЕ ВОЈНИЦИ НА СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЈА НА СВЕТОВНИОТ МИР

V. ИМАСТЕ СТРАТИОТЕС ТΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Живееме и водиме борба во еден свет разделен на две противостояни табори: Таборот на Демократијата и Мирот и таборот на империалистичките потпалвачи на нова вожна.

Единствениот фронт на демократијата, големиот фронт на мирот што се раководи од Сов. Сојуз и од великиот Сталин, секој дневно се засилува и енергично ги брани Мирот и слободата на народите.

Таборот на империалистите ослабнува.

Во моменти кога работниот народ од земјите завладени од капиталист, како и колониалните народи, со нивната се и по активна борба за слобода од внатрешното бујјат и го ослабнуваат империализмот во таборот на Мирот народнорепубликанските земји и најкаја помошта на Сов. Сојуз и раководени

Зошме и пилайоуме с' ёна ходмо хваријмено с' ёду єнтимахоменеа стратопеда: Тој стратопедо тїс Демократија и тїс Еирїнїс хаки тој стратопедо тѡн империјалистѡн єпоки-нитїн вео пољемоу.

Тој євнијо мётапо тїс Демократија, тој мегадло мётапо тїс Еирїнїс, по ю ка ѹудгечетаи ап' тїс СЕ хаки тој мегадло Сталин, хаке мёра ѳло хаки перисдотеро бунтарївнеи хаки єперастиже-таи єнергетик тїс Еирїнї хаки тїј єлеуџеріа тѡн ла-ѡн.

Тој стратопедо тѡн импе-ријалистѡн єхасдевенїеи.

Тїј стигмї по ю єрѓа-зоменеи тѡн хварѡн по ю єхосдигонтаи ап' тој хер-лакио, хакдѡс хаки лаои тѡн апокија, мё тѡн ѳло хаки пе-ријалистеро єнергетик, єг-вна гојс гија леутерии, хту по юн ап' таја мёда т. в. империја-лијум и тој єхасдевенїн, ото стратопедо тїс Еирїнїс

од неговата огромна пра-ка, со доверие цекорат по патот на социјализмот, по патот на скреката—и-прекидно се силат.

Ние сме еден од наро-дите кои што со самата нивна практика видоа дека меѓународниот империја-лизам на чело со САД се мачи да го завладее сви-тот, а слободните народи да ги претвори во робови.

Нашиот, како и грчкиот народ, со истата своја грїкса виде дека американоангличаните империја-листи, трумановата док-трина и маршаловиот план, ја доведе земјата до поробувње и катастрофа. Затова и се дигна во бор-ба рамо до рамо со гр-чкниот народ со раковод-ството на НОФ и под бор-беното знаме на КПГ.

Така нашиот народ и-деолошки и на дело си го зеде месгото во меѓу народниот антиимперија-лијумски фронт, во фрон-тот на демократијата и на Мирот.

ол лајходемократичкес хар-реи, єхонтаи тїј ѡујдия тїс СЕ хаки хадодемокрименеа а-по тїј терастиа пеира тїс, прокароун м' ємпистодсунето дрому тој синциалисмун, ото др. м' тїс ѡутуџиа,— сунехаја бунтарївноу.

Емасте єнаа аптоија ла-оус поји, мё тїј Ѩдия тоус тїј пеира, єдии павс Ѹ ди-еднїс империјалисмус м' єп' кефалїс тїс ЕПА паки на хуриархїс сијон ходмо хаки на метајрївјеи тој єлеуџе ријус лаоус се ѩојлоус. О лајд љас, Ѹпавс хаки Ѹ єл-леникоз лајд, мё тїј Ѩдия тој Ѩдия една пеира єдие павс ои амреканоагълсии империја-лијесте, тој ѩодгја тој Трсун маки хаки тој схедио Марсај, Ѹдгјенсии тїј хакра сијен є-побијлажен хаки тїј хаки-стријф. Ги ајти хаки єхеси хакдѡс се ѣгѡна Бисла сијон єлленикоз лајд, мё тїј хадодемокрименеа тој НОФ хаки хаки аптија мајхтија сија сија тој ККЕ. Етси Ѹ лајд љас сијен Ѩделиогија хаки сијен праје пеира тїј Ѩдеси тој сијон Ѩдевнїс ѡнтиимперија-лијумски мётапо, сијон маки тој Ѩдемократија хаки тїј Еирїнїс.

София јасно е дека нашата борба не е само наша. Американоангличани те империјалисти приготвуват нова војна, а Греција им е потребна за воена база против народните Републики и Сов. Сојуз. Но ете како народниот отпор цели веќе години на ред им ги раскинува плановите: Во противопоставувањето на двета табори во светски размер, грчкиот а заедно со него и нашиот народ се навоѓаат во првата линија на одбрана на слободата, демократијата и мирот на цел свет. Ние сме војници на слободата на сите народи, војници на меѓународната демократија и на свеговниот мир. За тоа заедно со насташите сите демократски и миролубиви народи од цел свет. Тие нашата борба ја гледаат како нивна борба и ни поможуваат како што можат. За тоа и ние тука можиме и излегуваме на главата за тоа и ќе победиме.

Είναι έντελως κατανούτο ότι ο άγώνας μας δέν είναι μονάχα δικός μας άγώνας. Οι αμερικανοάγγελοι (μπερια) ιστές έποιμάζουν τόν καινούργιο πόλεμο και ή Έλλαδα τούς χρειόζεται για πολεμική βάση έναντια στίς ΛΔ και τή ΣΕ. Άλλα νά πού χρόνια τώρα η λαϊκή άνταση κουρελιάζει τά σχέδιά τους. Στήν παγκόσμιας άντιπαράθεση τών δυό στρατοπέδων ο έλληνικός λαός και μεζί του κι' ο δικός μας λαός βρίσκονται στήν πρώτη γραμμή υπεράσπισης τής λευτεριᾶς, δημοκρατίας και είρηνης δλου τού κόσμου. Είμαστε στε στρατιώτες τής λευτεριᾶς δλων τών λικών, στριτιώντες τής παγκοσμίας δημοκρατίας, τής παγκόσμιας είρηνης. Γι' αύτό και δλοι οι δημοκρατίκοι και φιλεπιρηνικοί λικοί τού κόσμου είναι μαζί μας, τόν άγωνα μπς τόν βλέπουν σάν δικό τους άγωνα και μᾶς βοηθούν όπως μπορεύν. Γι' αύτό και μεζί έδυ μπορεύμε κτί τά βγάζουμε πέρα, γι' αύτό και θί νικήσουμε.

VI.—ЗАДАЧИ НА НОФ

VI.—КАΘΗΚΟΝТА ΤΟΥ ΝΟΦ

Нашата борба е тешка. Но колку по арно се бориме и работаме, колку по будно ги следиме на шите слабости и непријателската дејност, толку побргу и со по мали жертви ќе ја добиеме.

ДАГ е наоружаниот авангард на народот на грчкиот и македонскиот, што достојно ја брани нашата земја од полното поробување и катастрофа. Помасовното участие на нашот народ во ДАГ и уште поголемата помош кон неа тоа е основна задача на НОФ.

Најето македонско единство, како и пънатакошиото борбено единство со грчкиот народ, е потребниот предул в за победата. Без нашето македонско единство и без понаратионското борбено единство со грчкиот народ, ние само катастрофи можи да пожниеме.

Βαρύς είναι ο άγωνας μας. 'Άλλ' δσο έμεις πιό καλά πολεμάμε και δουλεύουμε, δσο πιό πολύ έπαγρυπνούμε στίς δικές μας άδυναμίες και στίς ένέργειες τού έχθρού, τόσο πιό γρήγορα και μέ λιγότερες ώρες θά τόν κερδίσουμε.

'Ο ΔΣΕ είναι ή ένοπλη πρωτοπορεία τού λαού, τού ελληνικού και του δικού μας, πού ύπερασπίζεται δξιά τή χώρα μας άπό την δριστική ύποδούλωση και καταστροφή. Η άκομα μαζί-κότερη συμμετοχή τού λαού μας στίς γραμμές τού ΔΣΕ και ή άκομα μεγαλύτερη βοήθεια πρός αύτόν είναι βασ-κό καύσιμον τού Ν.Α.

'Η έντητά μας, ή μικεδόνικη καθώς και ή παραπέρα μαχητική ένότητα μέτόν έλληνικό λαό, είναι τα πιστή προϋπόθεση για τή νίκη. Χωρίς τή δική μας μικεδόνικη, ε. οίητα και χωρίς τήν παραπέρα μαχητική ένότητα μέ τόν έλληνικό λαό, μόνο καταστροφές μπορεῖ να παθαίνουμε. Οι έχ-

Тоа нешто го знаат наши тѣ непријатели затоа и прават се што можат за да не расцепат. Но наши от народ има многу пострадано од вакви расце пленнија има добиено опиг и не се лажи. Којправи шу, шу, шу, за да го разбие нашето македонско единство, кој прави шу, шу, шу, за да не раздели со грчкиот народ, со нашите соратници и другари во окопите пред смртта, тој работа за непријателот и нашата катастрофа.

Целите на борбата на ДАГ, целите на политичката на ПДВ, целите на политичката линија на КПГ во однос нашето македонско прашање, се ја сној изразени во решенијата на 5-от Пленум на ЦК на КПГ како што споменаваме и во почетокот на овој реферат. «Не треба да постои никаква сумња дека како резултат на победата на ДАГ и на народната револуција, македонскиот народ ќе си го најде потпълно своето национално воспоставување,

що го знаат наши тѣ непријатели затоа и прават се што можат за да не расцепат. Но наши от народ има многу пострадано од вакви расце пленнија има добиено опиг и не се лажи. Којправи шу, шу, шу, за да го разбие нашето македонско единство, кој прави шу, шу, шу, за да не раздели со грчкиот народ, со нашите соратници и другари во окопите пред смртта, тој работа за непријателот и нашата катастрофа.

Целите на борбата на ДАГ, целите на политичката на ПДВ, целите на политичката линија на КПГ во однос нашето македонско прашање, се ја сној изразени во решенијата на 5-от Пленум на ЦК на КПГ како што споменаваме и во почетокот на овој реферат. «Не треба да постои никаква сумња дека како резултат на победата на ДАГ и на народната револуција, македонскиот народ ќе си го најде потпълно своето национално воспоставување,

така како што он си сака, давајќи денес неговата крв за да го добие. Тие се и нашите цели, цели на политиката на НОФ. Овој факт е очевиден и самиот живот не дозволува да има никаква сумња за тоа. Секој шовинист, секој колеблив и опортунистички е леменг мора да се открива и да се удира. Пазењето и зацврстувањето на македонското единство, пазењето и зацврстувањето на борбеното единство меѓу нашиот и грчкиот народ, пазењето на чистотата на нашата политичка линија и нејзиното популаризирање тоа е задача за сите нас, за секој член на НОФ, за секој патриот македонец и македонка.

Згодно е тука да кажиме нешто за врховиската ВМРО-овска банда на Ванчо Михајлов. Оваа бандитска и предателска организација беше поддржана и се подржува со разходи на непријателите на македонскиот народ но и на сите остгнали наро-

павши ти нешто го знаат наши тѣ непријатели затоа и прават се што можат за да не расцепат. Но наши от народ има многу пострадано од вакви расце пленнија има добиено опиг и не се лажи. Којправи шу, шу, шу, за да го разбие нашето македонско единство, кој прави шу, шу, шу, за да не раздели со грчкиот народ, со нашите соратници и другари во окопите пред смртта, тој работа за непријателот и нашата катастрофа.

Целите на борбата на ДАГ, целите на политичката на ПДВ, целите на политичката линија на КПГ во однос нашето македонско прашање, се ја сној изразени во решенијата на 5-от Пленум на ЦК на КПГ како што споменаваме и во почетокот на овој реферат. «Не треба да постои никаква сумња дека како резултат на победата на ДАГ и на народната револуција, македонскиот народ ќе си го најде потпълно своето национално воспоставување,

πως τή θέλει ό ίδιος, προσφέροντας σήμερα τό αίμα του. Υιά νά την άποχτισει». Αύτοι είναι και οι δικοί μας σχοποί, οι σχοποί τῆς πολιτικῆς τοῦ ΝΟΦ. Αύτό το γεγονός είναι ξεχαθαρό και ή ίδια ή ζωή μας δέν έπιτρέπει καμιά αμφισβήτηση πάνω σ' αυτό. Κάθε σωβινιστικό, κάθε ταλαιπωρευόμενο ύποπτονιστικό σποιχείο πρέπει νά ξεσκεπάζεται και νά χτυπιέται. Η περιφρούρηση και ή ισχυροποίηση τῆς μακεδονικῆς ένότητάς μας, ή περιφρούρηση και ή ισχυροποίηση τῆς ένότητάς μας μέτόν έλληνικη λατ., ή περιφρούρησή τῆς καθαρότητας τῆς πολιτικῆς μας γραμμῆς και ή έκτακτης τῆς, είναι υπόχρεωση όλων μας, τιν κάθε μέλος τοῦ ΝΟΦ, τοῦ κάθε πατριώτη μακεδόνα και μακεδόνισσα.

Τι φιλιζει έδη νά πούρε κάτι για τή βαρχοβίστικη σύμμορια τῆς ΒΜΡΟ τοῦ Βάντος Μηχαήλωφ. Η σημαντική αύτη προδοσική ή ργάνωση διατηρήθηκε και διατηρεῖται μ' έξυπη τὴν έχαριέν τοῦ μακεδονικού λαού, ωστά και όλων τιν

ди од Балканот и уште
ол сиот свет. Од како у-
сушка плутократската
клика која што го изм-
чи братскиот бугарски на-
род, после таа премина во
служба на Хитлер, Мусо-
лини, а сега служи на
американоанглискиот им-
periјадијад.

Викат, впрочем овие мизерици со "гласот на Америка," овој пат дека: Македонскиот народ не може да добие вистинска слобода освен во една "Автономна или независна обединета Македонија под американска или англичанска закрила."

Но македонскиот народ од вардарска и пиринска Македонија не-
ма никаква нужда од закрилата на американо-американите за да биде слободен. Што се однесува за нас егејците ние гледаме во каков црепекол го претвори нашиот живот и животот на грчкиот народ. баш оваа закрила на американо-американците и добро знаеме

ἀλλων ἡ αὖν τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῶν ἡ αὖν τοῦ κόσμου ὄλου ἀκέρα. Ἀφοῦ πρόσφερε τίς ύπηρεσίες της στὴν πλουτοχρατική χλίαριού καταπιεῖσε τό βουλγάρικο λαό, πέρασε ἐπειτα στὴν ύπηρεσίν των Χίτι ερημουσσοθίλιν, καὶ τώρα βρίσκεται στὴν ύπηρεσία τοῦ ἀμερικανοαγγλικοῦ Ιμπεριανοῦ.

Φωνάζουν λοιπόν οι ἄνθραιοι αὐτοί μέ τή «Φιωνή τῆς Ἀμερικῆς» τούτη τή φυρά πάξ: 'Ο μακεδόνικος λαός δέν μπορεῖ νά είναι πραγματικά ἐλευθερος παρά μόνο σέ μιά «αύτυνη μητέρη ἀνεξάρτητη ἐνωμένη Μακεδονία υπό τήν προστασία τῶν ἀμερικανῶν ή τῶν Α.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ν.Σ.

Αλλ' ο μακεδόνικος λαός στήν Βάρδαρσκα και Πήρινσκα Μακεδονία δένεται καρμιά ανάγκη από την προστασία των άμερικανοάγγλων για να είναι έλευθερος. Όσο για μας έδω τους Αιγαιίτσιδες, βλέπουμε τι μ' ορη χόλαση έχουνε την ζωή των δικών μας και τούς έλληνικούς λαούς ους άκριψως αύτη η προστασία των άμερικανο-

како треба да му се однесиме на врховскиот агент ако некога посмее да се појави меѓу нас.

Нар. Власти Прив. Дем Влада—това се основни придобивки на заедничката ни со грчкиот народ борба. Тие се оружје со искључително значење во рацете на народот. Помошта кон делото на Н. Власти ПД. Влада—това е првична задача на НОФ

Никога никоја војна не започнала и не завршила само со вооружената борба секога постои фронтот на идеолошка борба. Какво решавачко значење има фронтот на идеолошката борба тоа се гледа од фактот дека: Решавачката победа на идеолошкиот фронт доведува до крајна победа. И противното: Катастрофата на овој фронт доведува до општа катастрофа. Иако е вистина дека печатот е најрешавачкото оружје за успешното водење на идеолошката борба, тогаш треба да си признаеме дека ние од НОФ не го оценивме колку што тре-

άγγλων καὶ ξέρουμε **τός**
νά περιποιηθοῦμε τόν βαρ-
χοβίστα πράχτορα, μν τυλ-
μήσει νά έμφανιστεί άνά-
μεσά μας.

Ἡ Λαϊκή ἔξουσία καὶ ἡ
ΠΔΚ είναι βασικές κατα-
κτήσεις τοῦ κοινοῦ μέ τόν
ἔλλ. λαό ἀγώνα μας. Είναι
δηλα ἔξιρετικῆς σημασίας
στά χέρια τοῦ λαοῦ. Ἡ ἐ-
νίσχυση τοῦ ἑργου τῆς ΛΕ.
καὶ τῆς ΠΔΚ είναι πρω-
ταρχικό καθῆκον τοῦ ΝΟΦ.
Ποτέ κανένας πόλεμος
δέν ἀρχισε καὶ δέν τέλειω
σε μέ μόνο τόν ἐνοπλο ἀ-
γώνα στό μέτωπο. Διπλα
στό μέτωπο τοῦ ἐνοπλού ἀ-
γώνα πάντα ὑπάρχει τό μέ
τωπο τοῦ ιδεολογικού ἀγώ
να. Πόσο ἀποφασιστικῆς
σημασίας είναι τό μέτωπο
τυῦ ιδεολογικοῦ ἀγώνα
φαίνεται ατ' τό γεγονός
ὅτι ἀποφασιστικη νίκη στό
μέτωπο αὐτό, ὁδηγεῖ στήν
τελικη νίκη, κ.' ἀντίδετα:
'Ηττα ἔδω σδηγεῖ στή γε-
νικη ἥττα. Κι' ἀν είναι ἀ-
ληθευτ ὅτι δ τύπος είναι
τι ἀποφασιστικ τερο ὑπλο
γιὰ τὴν πετυχημένη διεξι-
γωγή τοῦ ιδεολογικοῦ ἀ-
γώνα, πρέπει τότε νά πα-
παζεχ: ούτρε ὅτι ἐμεις ἔδω

беше нашиот печат. Има кадрови членови на наши от Глаен Улбор кои што никогаш не си помислиле да го употребат нашиот печат за да ја предадат нивната пракса на раководените од нив кадрови и членови на НОФ и ма кадрови долу по окружите кои што никога не ги занимавало сериозно прашањето: Цали на шиот печат стигнува и се расподелува добро во основата. Разбира се такво едно положение е непростено и треба брзо да ликвидираме со него.

Така работејки и преодољавајќи ги нашите слабости будни над енергии те на непријателите на нашиот народ, кои што сакаат да не раздвојат од грчкиот народ, а после да не смачкаат, ние без друго не сме победители.

НОФ, неговите членови и неговите кадрови, се горди за Великата Цел на борбата која што ја водат рамо до рамо со грчкиот народ и ги имат сите способности за да ги реализираат вапчено своите за

стот НОФ дёен єхтиμήσαμε
δόσο χρειάζεται το Νοφικό
τέπο μας. Υπάρχουν στελέ
χη τοῦ ΚΣ μας πού ποτέ
οε σκέφτηκαν νά χρησιμο-
ποιήσουν τόν τύπο μας γιά
νά μεταδώσουν τήν πείρια
τους στά στελέχη και μέλη
τοῦ ΝΟΦ πού καθοδηγοῦν.
Υπάρχουν στελέχη χάτω
στίς περιφεριακές πού ποτέ
δέν τους απασχόλησε σο-
βαρά τό ζήτημα ἀν δ τύ-
πος μας φτάνει και μοιρά-
ζεται καλά στή βάση, φε-
σικά ή κατάσταση τευτη
είναι απαράδεχτη και πρέ-
πει γρήγορα νά τήν έξα-
λείψουμε.

Ετσι δουλεύοντας και ξεπερ
νώντας τίς αδυναμίες μας, ά
γρυπνώντις πάνω στίς ένέρ
γειες τοῦ έχθροῦ τοῦ ληποῦ
μας πού πάνε νά μᾶς δια-
σπάσουν κι' ἔπειτα νά μᾶς
τσακίσουν, έμεις δέν μπο-
ρει παρά νάμαστε οι νικη-
τές.

Τό ΝΟΦ, τά μέλη του,
τά στελέχη του, είναι πε-
ρίγραπνοι γιά τό μεγάλο
σκοπό τοῦ άγώνα πού κά-
νουν δίπλα στόν Ελληνικό
και κι' έχουν ήλες τίς ίκα-
νότητες νά πραγματοποιή-
σουν ότό ακέραιο τίς όποιο

долженија спрема нашиот народ, спрема Нар. Република и мирот тука при нас во Балканите, во Европа и целиот свет.

χρεώσεις τους άπέναντι σε λαό μας άπέναντι στη Δημοκρατία και στήν ειρήνη έδω, στά Βαλκάνια στήν Εύρωπη και στόν κόσμο δλο...

ПОПРАВКИ

Стр.	Ред.	Напечатено	Да се чита
3	11	за да го разбие...	за да ја растури ДАГ и да го разбие...
3	18	нож и огин	"нож и огин"
6	18-19	суроните и долгогодишните сирови и	долгогодишни
11	33	создаде	сочињаваше
13	42	са	' со
14	22	16-от век	19-от век
17	17	војна (1913 год.)	војна (1918 год.) како и крајот на балканската војна по рано (1913 год.) а останува Македонија...

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Σελ.	Σειρά	Τυπωμένο	Νά διαβάζεται
3	4	χάθε μακεδόνισσα	χάθε μακεδόνισσα—μακεδόνισσα